

**СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“ – БИТОЛА**

**ИНТЕРЕН ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЗА ПРВА  
ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 (прво пријавување)**

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

<b>ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ</b>	<b>БРОЈ НА ПАРАЛЕЛКИ/УЧЕНИЦИ</b>	<b>ПОТРЕБЕН БРОЈ НА ПОЕНИ</b>
<b>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА</b>		
<b>ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ</b>		
електротехничар за компјутерска техника и автоматика	102 ученици 3 паралелки	55 минимум поени
електротехничар за електроника и телекомуникации	34 ученици 1 паралелка	50 минимум поени
електротехничар - енергетичар	34 ученици 1 паралелка	45 минимум поени
<b>ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ</b>		
електромеханичар	34 ученици 1 паралелка	30 минимум поени

<b>ОБРАЗОВЕН ПРОФИЛ</b>	<b>БРОЈ НА ПАРАЛЕЛКИ/УЧЕНИЦИ</b>	<b>ПОТРЕБЕН БРОЈ НА ПОЕНИ</b>
<b>МАШИНСКА СТРУКА</b>		
<b>ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ</b>		
техничар за компјутерско управување	34 ученици 1 паралелка	45 минимум поени
машински техничар/ машинско – енергетски техничар	34 ученици 1 паралелка	45 минимум поени
автотехничар-мехатроничар	34 ученици 1 паралелка	45 минимум поени
<b>ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ</b>		
обработувач на метал/ заварувач	34 ученици 1 паралелка	30 минимум поени
инсталатер за греење и климатизација/ машинист за енергетски постројки	34 ученици 1 паралелка	30 минимум поени

## ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје);
- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

## КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписан рок со две пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на **18 и 19 јуни 2018 година**, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **20 јуни 2018 година**.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на **28 јуни 2018 година**, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на **29 јуни 2018 година**.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на **23 август 2018 година**, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на **24 август 2018 година**.

## КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за структурата);
- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје;
- средна вредност од поени добиени за поведение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два

предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведење од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поени и незадоволително поведење се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветтоодделение поделен со 4).

**Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.**

## ПРЕГЛЕД

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

СТРУКА	наставни предмети кои се задолжителни	наставни предмети кои се задолжителни од значење за струката, односно изборното подрачје
електротехничка струка	мајчин и странски јазик	математика, физика
машинска струка	мајчин и странски јазик	математика, физика